



## ВРЊАЧКА БАЊА - НИШ

3 дена/ 2 ноќи



### 1 ден 05.03.2021 (петок) Штип – Врњачка Бања

Поаѓање за Врњачка Бања во попладневните часови од Штип, на паркингот пред Новата Пошта. Патот води преку граничниот премин Табановце со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Врњачка Бања, една од најубавите туристички дестинации во Србија која има најдолга традиција во туризмот-цели 150 години. Сместување во хотел. **Вечера. Ноќевање.**

### 2 ден 06.03.2021 (сабота) Врњачка Бања

**Појадок.** Слободно време за одмор и прошетка низ шеталиштето кое од двете страни на потокот е опкружено со наизменични колиби, ресторани, кафулиња, хотели. Врњачка Бања изобилува со убаво уредени зелени паркови во еден од нив се наоѓа и Римскиот извор кој е покриен со стаклена пирамида. Посета на Мостот на љубовта, каде до денес вљубените парови ја задржуваат традицијата да ја „врзуваат“ својата љубов со поставување катанец испишан со своите имиња, а клучевите симболично ги фрлаат во реката. **Вечера. Ноќевање.**

### 3 ден 07.03.2021 (недела) Врњачка Бања- Ниш – Штип

**Појадок.** По појадокот одјавување од хотелот. Заминување за Македонија во пладневните часови со попатна посета на Ниш. Слободно време за индивидуален разглед на Ниш со можност за шопинг. Поаѓање за Македонија. Пристигнување во Штип во доцните вечерни часови.

**цена: 5.800,00 денари (над 25 лица)**

**цена: 6.150,00 денари (до 20 лица)**

#### Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус/ минибус
- 2 ноќевање на база полупансион (појадок и вечера) во хотел во Врњачка бања
- Посета на Ниш
- Организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

#### Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Туристичка такса – 120,00 денари ( задолжителна доплата во агенцијата )
- Патничко осигурување -150 денари (задолжително)
- Влезници за културно-историските споменици

➤ Агенцијата организира превоз до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот.

#### Општи напомени :

- ТА Ферјал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Патувањето се одвива според новите пропишани протоколи за работа со туристички групи. За ова патување не е потребно PCR тест. Задолжително носење на заштитни маски
- Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Патните исправи треба да имаат важност минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување 25.02.2021

За реализација на аранжманот потребен е минимум за автобус 30 патници/минибус 15 патници!

Важат општите услови за патување на ТА Ферјал Кашиков и СКТМ